

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 116 Год. LXIV | Понеделник, 15 септември 2008 | Цена на овој број е 120 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2293. Указ бр. 47 од Претседателот на Република Македонија.....	2	2303. Одлука за изменување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз.....	5
2294. Указ бр. 48 од Претседателот на Република Македонија.....	2	2304. Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување Национален координатор на Декадата на Ромите.....	10
2295. Указ бр. 49 од Претседателот на Република Македонија.....	2	2305. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрални состојби-Скопје.....	10
2296. Указ бр. 50 од Претседателот на Република Македонија.....	3	2306. Решение за именување директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците.....	11
2297. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на општина Битола.....	3	2307. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за регионален развој.....	11
2298. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната инвестициона програма за работа на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип за 2008 година.....	3	2308. Решение за именување директор на Бирото за регионален развој.....	11
2299. Одлука за измена на Одлуката за давање на времено користење на движна ствар.....	3	2309. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Царинската управа.....	11
2300. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда.....	4	2310. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција.....	11
2301. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	4	2311. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за труд.....	11
2302. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Ерменија.....	4		

	Стр.		Стр.
2312. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за иселеништво.....	12	2322. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	14
2313. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за цивилно воздухопловство.....	12	2323. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	15
2314. Решение за именување директор на Затвор Тетово.....	12	2324. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	16
2315. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Казнено-поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес.....	12	2325. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	16
2316. Решение за разрешување од должноста директор на Казнено-поправен дом од отворен вид Струга.....	12	2326. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	16
2317. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Воспитно поправен дом Тетово.....	12	2327. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	16
2318. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Охрид.....	13	2328. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	16
2319. Решение за именување постојан член на Комисијата за испитување на несреќи и сериозни инциденти.....	13	2329. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	17
2320. Програма за изменување и дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови во Република Македонија за 2008 година	13	2330. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	17
2321. Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2008 година.....	13	2331. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	17
		2332. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	18
		2333. Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на 3 (три) одобреннија за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3Г).....	19
		Огласен дел	1-28

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2293.****УКАЗ БР. 47**

од 12 септември 2008 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" број 42/2001)

СЕ ОТПОВИКУВА**полковник Тодоровски Димитрија Слободан**

ФЧ: полковник, по формација полковник,

лична ВЕС: 31440 ЕМБГ: 3108961450183

До сега: Воен Аташе во Атина, Република Грција.

Отповикувањето да се изврши на 13.08.2008 година.

Бр. 07-765
12 септември 2008 година

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

2294.**УКАЗ БР. 48**

од 12 септември 2008 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" број 42/2001)

СЕ ОТПОВИКУВА**полковник Котески Ванчо Горанчо**

ФЧ: полковник, по формација полковник,

лична ВЕС: 31140 ЕМБГ: 1808965440020

До сега: Воен Аташе во Берлин, Република Германија.

Отповикувањето да се изврши на 14.08.2008 година.

Бр. 07-766
12 септември 2008 година

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

2295.**УКАЗ БР. 49**

од 12 септември 2008 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001)

СЕ ОТПОВИКУВА**полковник Ончески Благоја Златко**

ФЧ: полковник, по формација полковник,

лична ВЕС: 31139 ЕМБГ: 1104955450160

До сега: Воен Аташе во Вашингтон, Соединети Американски Држави.

Отповикувањето да се изврши на 15.08.2008 година.

Бр. 07-767
12 септември 2008 година

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

2296.

УКАЗ БР. 50

од 12 септември 2008 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001)

СЕ ОТПОВИКУВА**потполковник Шонтевски Герасим Ванчо**

ФЧ: потполковник, по формација потполковник,
лична ВЕС: 31139 ЕМБГ: 1801966450114

До сега: Воен Аташе во Тирана, Република Албанија.
Отповикувањето да се изврши на 15.08.2008 година.

Бр. 07-768
12 септември 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2297.

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движните ствари – Четири решеткасти челични столбови како носечка конструкција на електричните рефлектори со следната опрема:

- | | | | |
|---|---|---------|----|
| 1 | Рефлектори од типот JET 2000 FAEL-Italija | парчиња | 18 |
| 2 | Рефлектори од типот HNF 2000 Elektrovina Slovenija | парчиња | 42 |
| 3 | Метал халогена сијалица според каталошки податоци се приклучува на мрежен напон 380 V, индекс на репродукција на боја Ra> =65 и температура на боја 4500 ⁰ K, снага 2000W, HRI-T 2000 E40 Radium Germany. Сијалиците се во употреба од IX месец 2003 година. | парчиња | 60 |
| 4 | Лимено кукиште со монтира на следна опрема
- осигурачи
- пригушници P=2000W, u=450V “3 donic“
- прекидачи
- бакарни шини
Ормарот е со димензии 5 метри x 2 метри H=2.5 м | парчиња | 2 |

сопственост на Република Македонија.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на општина Битола без надоместок.

Член 3

Правата и обврските при давањето на користење на движните ствари од член 1 на Одлуката се врши со Договор кој го склучуваат министерот за транспорт и врски и градоначалникот на Општина Битола во рок од 7 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува со сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3425/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2298.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.09.2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈП ХС ЗЛЕТОВИЦА - ПРОБИШТИП ЗА 2008 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната инвестициона програма за работа на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип за 2008 година, број 0202-919/8 од 28.07.2008 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3739/1
9 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2299.

Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.09.2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР****Член 1**

Во Одлуката за давање на времено користење на движна ствар бр. 19-1243/1 од 4 март 2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/08) во членот 1, зборовите: “од 6 месеци“ се заменуваат со зборовите: “до 31.12.2009 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-4046/1
9 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2300.

Врз основа на член 54 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.09.2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии – Царинска управа, му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Опис на стока	Количина
1.	Дрвени палети со метални наставци	1.000 парчиња

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се даваат на трајно користење на Министерството за правда.

Член 3

Директорот на Царинската управа склучува договор со министерот за правда, за правата и обврските за користење на движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-4346/1
9 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2301.

Врз основа на член 54 и 54-А од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.09.2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****Член 1**

Со оваа одлука од досегашниот корисник ЈП за Водостопанство - Лисиче му престанува користењето на движните ствари и тоа два чамци (глисери).

Член 2

Движните ствари од член 2 од оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство.

Член 3

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и директорот на Јавното претпријатие за Водостопанство - Лисиче ќе склучат договор за уредувањето на правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-4376/1
9 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2302.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.09.2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА ЕРМЕНИЈА**

1. За учество во НАТО/ПЗМ вежбовна активност “Cooperative Lancer - 08“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Ереван, Република Ерменија, во периодот од 06.10.2008 година до 21.10.2008 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во состав од 21 (дваесет и еден) припадник на постојаниот состав на Армијата и тоа:

- 3 (три) офицери,
- 4 (четири) подофициери; и
- 14 (четиринаесет) професионални војници.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат организацијата, транспортот, сместувањето, исхраната на учесниците во вежбовната активност, како и трошоците за потрошени материјално - технички средства за нејзино изведување ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-4388/1
9 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2303.

Врз основа на член 34, став 2 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 128/06, 63/07 и 88/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.09.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ
НА ИЗВОЗ И УВОЗ

Член 1

Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз (“Службен весник на Република Македонија” број 158/2007 и 36/2008), во членот 2, став 1, алинеја 3 се брише.

Член 2

Во Прилог 1, Главата 73 “Производи од железо или челик”, се брише.

Главата 84 се менува и гласи:

“ГЛАВА 84
НУКЛЕАРНИ РЕАКТОРИ, КОТЛИ, МАШИНИ И МЕХАНИЧКИ УРЕДИ; НИВНИ ДЕЛОВИ

Тар. ozn.	На именување	Изв	
		оз	Увоз
8401	Нуклеарни реактори; горивни елементи (патрони), неозрачени, за нуклеарни реактори; машини и апарати за сепарација на изотопи:		
840110 00 00	-Нуклеарни реактори (Еуратом).....		Д4
8401 20 00 00	-Машини и апарати за сепарација на изотопи и нивни делови (Еуратом) ...		Д4
8401 30 00 00	-Горивни елементи (патрони), неозрачени (Еуратом)		Д4
8401 40 00 00	-Делови на нуклеарни реактори (Еуратом)		Д4
8413	Пумпи за течности, опремени или неопремени со мерни уреди; елеватори на течности:		
	-Пумпи опремени или предвидени да бидат опремени со мерни уреди:		
8413 11 00 00	--Пумпи за точење гориво или мазиво, што се употребуваат на бензинските станици или во гаражите		Д2
8415	Уреди за климатизација, со вентилатор на моторен погон и со елементи за менување на температурата и влажноста, вклучувајќи и машини во кои влажноста не може посебно да се регулира:		
8415 10	-Прозорски или сидни, самостојни или “сплит системи”:		
8415 10 10 00	--Самостојни.....		
8415 10 90 00	--Сплит системи		Д4
8418	Фрижидери, замрзнувачи и други уреди за ладење или замрзнување, електрични или други; тоplotни пумпи, освен уредите за климатизација од тар. број 8415:		Д4

8418 10	-Комбинации на фрижидери и замрзнувачи, со посебни врати: --Со зафатнина што надминува 340 литри:	
8418 10 20 10	---Нови	Д4
8418 10 20 90	---Употребувани	Д4
	--Друго:	
8418 10 80 10	---Нови	Д4
8418 10 80 90	---Употребувани	Д4
	-Фрижидери за домаќинството:	
8418 21	--Компресиони:	
	---Со зафатнина што надминува 340 литри:	
8418 21 10 10	---Нови	Д4
8418 21 10 90	---Употребувани	Д4
	---Друго:	
	----Модел за на маса:	
8418 21 51 10	----Нови	Д4
8418 21 51 90	----Употребувани	Д4
	----Модел за вградување:	
8418 21 59 10	----Нови	Д4
8418 21 59 90	----Употребувани	Д4
	----Други, со зафатнина:	
	-----Што не надминува 250 литри:	
8418 21 91 10	-----Нови	Д4
8418 21 91 90	-----Употребувани	Д4
	-----Што надминува 250 литри но не надминува 340 литри:	
8418 21 99 10	-----Нови	Д4
8418 21 99 90	-----Употребувани	Д4
8418 29	--Друго:	
8418 29 00 10	---Нови	Д4
8418 29 00 90	---Употребувани	Д4
8418 30	-Замрзнувачи во форма на сандак, со зафатнина што не надминува 800 л: --Со зафатнина што не надминува 400 литри:	
8418 30 20 10	---Нови	Д4
8418 30 20 90	---Употребувани	Д4
	--Со зафатнина што надминува 400 литри но не надминува 800 литри:	
8418 30 80 10	---Нови	Д4
8418 30 80 90	---Употребувани	Д4
8418 40	-Замрзнувачи од вертикален тип, со зафатнина што не надминува 900 л: --Со зафатнина што не надминува 250 литри:	
8418 40 20 10	---Нови	Д4
8418 40 20 90	---Употребувани	Д4
	--Со зафатнина што надминува 250 литри но не надминува 900 литри:	
8418 40 80 10	---Нови	Д4
8418 40 80 90	---Употребувани	Д4
		Д4

8418 50	-Друг мебел (сандаци, ормани, витрини и сличен мебел) за чување и изложување, вклучувајќи опрема за ладење или замрзнување: --Сандаци за ладење и витрини (вклучувајќи го и делот за ладење или евапораторот): ---За чување на замрзната храна:	
8418 50 11 10	---Нови.....	Д4
8418 50 11 90	---Употребувани.....	Д4
	---Друго:	
8418 50 19 10	---Нови.....	Д4
8418 50 19 90	---Употребувани.....	Д4
	---Друг разладен мебел: ---За длабоко замрзнување, освен оние од тар. подброеви 8418 30 и 8418 40:	
8418 50 91 10	---Нови.....	Д4
8418 50 91 90	---Употребувани.....	Д4
	---Друго:	
8418 50 99 10	---Нови.....	Д4
8418 50 99 90	---Употребувани.....	Д4
8422	Машини за миеење садови; машини за чистење или сушење шишиња или други садови; машини за полнење, затворање, херметичко затворање или етикетирање на шишиња, лименки, кутии, вреќи или други контејнери; машини за капислирање на шишиња, тегли, цевки и слични контејнери; други машини за пакување или завивање (вклучувајќи и машини за топло завивање); машини за газирање пијалаци: -Машини за миеење садови:	
8422 30 00 00	-Машини за полнење, затворање, херметичко затворање или етикетирање шишиња, лименки, кутии, вреќи или други контејнери; машини за капислирање шишиња, тегли, цевки и слични контејнери; машини за газирање на пијалаци.....	Д2*
8423	Ваги (освен ваги со осетливост до 5 центиграми), вклучувајќи и машини за броење или контрола, кои работат врз база на мерење маса; тегови за ваги од сите видови:	
8423 10	-Ваги за мерење маса на лица, вклучувајќи и ваги за бебиња; ваги за домаќинството:	
8423 10 90 00	--Друго.....	Д2
8423 30 00 00	-Ваги за константна маса и ваги за испуштање на однапред определена маса на материјалот во кесиња, вреќи или контејнери, вклучувајќи и дозирни ваги.....	Д2
	-Други ваги:	
8423 81	--Со максимален капацитет на мерење што не надминува 30 кг:	
8423 81 10 00	---Контролни ваги и автоматски контролни ваги кои функционираат со претходно утврдена маса.....	Д2
8423 81 30 00	---За вагање и етикетирање.....	Д2
8423 81 50 00	---Ваги за продавници.....	Д2
8423 81 90 00	---Друго.....	Д2
8423 82	--Со максимален капацитет на мерење што надминува 30 но не надминува 5000 кг:	
8423 82 10 00	---Контролни ваги и автоматски контролни ваги кои функционираат со претходно утврдена маса.....	Д2

8423 82 90 00	---Друго.....		Д2
8423 89	--Друго:		
8423 89 00 10	---Мостни (железнички).....		Д2
8423 89 00 90	---Друго.....		Д2
8423 90 00 00	-Тегови за ваги од сите видови; делови на ваги.....		Д2

Д2^{*} Дозволата е потребна само за машини за полнење и дозирање и за машини за газирање на пијалаци“

Главата 85 се менува и гласи:

“ГЛАВА 85

ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ И ОПРЕМА И НИВНИ ДЕЛОВИ; АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ ИЛИ РЕПРОДУКЦИЈА НА ЗВУК, ТЕЛЕВИЗИСКИ АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ ИЛИ РЕПРОДУКЦИЈА НА СЛИКИ И ЗВУК, И ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА ОВИЕ ПРОИЗВОДИ

Тар. ozn.	На и мену в а н и е	Извоз	Увоз
8504	Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, испр-авувачи) и индуктивни калемии:		
	-Други трансформатори:		
8504 31	--Со моќност што не надминува 1 кВА:		
	---Мерни трансформатори:		
8504 31 21 00	---Напонски		Д2
8504 31 29 00	---Друго		Д2
8504 32	--Со моќност што надминува 1 кВА но не надминува 16 кВА:		
8504 32 20 00	---Мерни трансформатори		Д2
8504 32 80 00	---Друго		Д2
8521	Апарати за снимање и репродукција на слика, со или без вграден видео тјунер:		
8521 10	-Со магнетна лента:		
	--Кои употребуваат лента со ширина што не надминува 1,3 см и кои вршат снимање или репродукција со брзина на лента што не надминува 50 мм во секунда:		
8521 10 20 90	---Употребувани		Д4
	--Друго:		
8521 10 95 90	---Употребувани		Д4
8521 90	-Други:		
8521 90 00 90	---Употребувани		Д4
8528	Монитори и проектори, без вграден телевизиски приемник; приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика:		
	-Монитори со катодна цевка:		
8528 49	--Други:		
	---Црно-бели или други еднобојници:		

8528 49 10 90	----Употребувани	Д4
	---Во боја:	
	----Со однос ширина/висина на екран помал од 1,5:	
8528 49 35 90	----Употребувани	Д4
	----Други:	
	-----Со прикажувачки параметри што не надминува 625 линии:	
8528 49 91 90	-----Употребувани	Д4
	-----Со прикажувачки параметри што надминува 625 линии:	
8528 49 99 90	-----Употребувани	Д4
	-Други монитори:	
8528 59	--Други:	
	---Црно-бели или други еднобојници:	
8528 59 10 90	----Употребувани	Д4
	---Во боја:	
8528 59 90 90	----Употребувани	Д4
	-Проектори:	
8528 69	--Други:	
	---Кои работат со помош на рамен дисплеј (на пример, уред со течен кристал), погоден за прикажување на дигитални информации кои се добиваат од машина за автоматска обработка на податоци:	
8528 69 10 90	----Употребувани	Д4
	---Други:	
	----Црно-бели или други еднобојници:	
8528 69 91 90	-----Употребувани	Д4
	----Во боја:	
8528 69 99 90	-----Употребувани	Д4
	-Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика:	
8528 72	--Други, во боја:	
	---Други:	
	----Со катодна цевка:	
	-----Со однос ширина/висина на екран помал од 1,5 со дијагонална димензија на екран:	
	-----Што не надминува 42 см:	
8528 72 31 90	-----Употребувани	Д4
	-----Што надминува 42 см но не надминува 52 см:	
8528 72 33 90	-----Употребувани	Д4
	-----Што надминува 52 см но не надминува 72 см:	
8528 72 35 90	-----Употребувани	Д4
	-----Што надминува 72 см:	
8528 72 39 90	-----Употребувани	Д4
8528 73	--Други црно-бели или други еднобојници:	
8528 73 00 90	---Употребувани	Д4

8548	Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии и електрични акумулатори; потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии и потрошени електрични акумулатори; електрични делови на машини или апарати, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава:	
8548 10	-Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии и електрични акумулатори; потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии и потрошени електрични акумулатори:	
8548 10 10 00	--Потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии	Д4
	--Потрошени електрични акумулатори:	
8548 10 21 00	---Оловни акумулатори	Д4
8548 10 29 00	---Друго	Д4
	--Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии и електрични акумулатори:	
8548 10 91 00	---Што содржат олово	Д4
8548 10 99 00	---Друго	Д4

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-4199/1
9 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2304.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР НА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ

1. Во Решението за разрешување и именување Национален координатор на Декадата на Ромите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/2008), во точка 2:

- наместо „За Национален координатор на Декадата на Ромите се именува Неждет Мустафа, министер без ресор“ треба да стои:

„За национален координатор на Декадата за вклучување на Ромите 2005 – 2015 година и на Стратегијата на Ромите на Република Македонија се именува Неждет Мустафа, министер без ресор“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-3827/2
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

2305.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби-Скопје се именуваат:

- Сашо Бајрактаров
- Бошко Методијев, доктор на медицина
- Љубица Силјановска Ципушева
- Енес Мемети, доктор на медицина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4141/1
19 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2306.

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2008) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ**

1. За директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците се именува д-р Габриела Ракичевик.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4304/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

2307.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА БИРОТО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ**

1. Се разрешува Ресул Мемети од должноста директор на Бирото за регионален развој, орган во состав на Министерството за локална самоуправа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4305/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

2308.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за рамномерен регионален развој (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО
ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ**

1. За директор на Бирото за регионален развој, орган во состав на Министерството за локална самоуправа, се именува Џемаил Елмази.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4306/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

2309.

Врз основа на член 6, став 3 од Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2004, 81/2005 и 107/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА**

1. Се разрешува Илир Мемети од должноста заменик на директорот на Царинската управа, орган во состав на Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4307/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

2310.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА
ИНСПЕКЦИЈА**

1. Се разрешува Бејтула Касами од должноста директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција, орган во состав на Министерството за економија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4308/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

2311.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД**

1. Се разрешува Феџри Сељами од должноста директор на Државниот инспекторат за труд, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4309/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

2312.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА
ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО**

1. Се разрешува Арсим Хасани од должноста заменик на директорот на Агенцијата за иселеништво.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4310/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

2313.

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2006 и 24/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО**

1. Се разрешува Ернад Фејзулаху од должноста директор на Агенцијата за цивилно воздухопловство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4311/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

2314.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАТВОР
ТЕТОВО**

1. За директор на Затвор Тетово се именува Асим Бајрами.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4312/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

2315.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН
ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ
ВО ВЕЛЕС**

1. Се разрешува Митасин Беќири од должноста заменик на директорот на Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение во Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4313/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

2316.

Врз основа на член 34, став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ОД ОТВОРЕН
ВИД СТРУГА**

1. Се разрешува Вибар Хани од должноста директор на Казнено-поправен дом од отворен вид Струга.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4314/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

2317.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ВОСПИТНО ПОПРАВЕН ДОМ
ТЕТОВО**

1. Се разрешува Адем Беџети од должноста заменик на директорот на Воспитно - поправен дом Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4315/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

2318.

Врз основа на член 34, став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОР ОХРИД**

1. Се разрешува Кујтим Коку од должноста заменик на директорот на Затвор Охрид.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4316/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

2319.

Врз основа на член 166 став 3 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2006 и 24/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОСТОЈАН ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА НЕСРЕКИ И
СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ**

1. За постојан член на Комисијата за испитување на несреќи и сериозни инциденти се именува Сотир Костов, раководител на сектор во Агенцијата за цивилно воздухопловство.

2. Со донесувањето на ова решение престанува да важи решението за именување постојан член на Комисијата за несреќи и сериозни инциденти бр. 33-4403/2 од 22 септември 2006 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2006.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4318/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

2320.

Врз основа на член 16 став 3, 4 и 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05 и 137/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.08.2008 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИОРИТЕТНА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА**

1. Во Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/08, 29/08, 39/08, 54/08 и 79/08), во точката 1 по потточка 1.7. се додаваат 11 нови потточка 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17. и 1.18. кои гласат:

1.8. Изработка на ДУП СРЦ Кале – планот ќе го финансира и изработува општина Центар;

1.9. Изменување и дополнување на ДУП Буњаковец 2 (во опфатот на Треска) – планот ќе го финансира и изработува општина Центар;

1.10. Изработка на ДУП Централно зеленило покрај река Вардар – (Градски Парк 2) – планот ќе го финансира и изработува општина Центар;

1.11. Изработка на ДУП Мадир маало – планот ќе го финансира и изработува општина Центар;

1.12. Изработка на ДУП Крњево – планот ќе го финансира и изработува општина Центар;

1.13. Изработка на ДУП Клинички блок – планот ќе го финансира и изработува општина Центар;

1.14. Изменување и дополнување на ДУП Стара железничка станица – планот ќе го финансира и изработува општина Центар;

1.15. Изменување и дополнување на ДУП Тасино Чешмиче – планот ќе го финансира и изработува општина Центар;

1.16. Изменување и дополнување на ДУП за месноста „Чекоштина“ Охрид – планот ќе го финансира и изработува општина Охрид;

1.17. Изработка на ДУП за болнички простор Охрид, УЗ 12 дел од урбан блок 12.2. – планот ќе го финансира и изработува општина Охрид;

1.18. Изменување и дополнување на ДУП за УЗ 8 блок 8.2. Охрид – планот ќе го финансира и изработува општина Охрид.

Потточките 1.8., 1.9., 1.10. и 1.11. стануваат потточка 1.19., 1.20., 1.21. и 1.22.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4227/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2321.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05 и 137/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.09.2008 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2008 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2008 година („Службен весник на РМ“ бр. 21/08), во точката 2 потточките 2.2. и 2.4. се бришат.

Потточката 2.3. станува потточка 2.2.

Во потточката 2.5. која станува потточка 2.3. износот „2.000.000,00 денари“ се заменува со износ „1.000.000,00 денари.“

Потточката 2.6. станува потточка 2.4.

По потточка 2.7. која станува потточка 2.5., се додаваат 3 нови потточка 2.6., 2.7. и 2.8. кои гласат:

„2.6. Изработка на Урбанистички проекти и Урбанистички планови за потребите на Агенцијата за млади и спорт во Струмица и Шуто Оризари

500.000,00 денари

2.7. Средства за ревизија на урбанистички планови од Програмата за изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2008 година и Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови во Република Македонија за 2008.

1.000.000,00 денари

2.8. Изработка на елаборати за услови за планирање за урбанистички планови вон урбанистички опфат.

3.000.000,00 денари“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4517/1
9 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

2322.

Врз основа на член 88 став 1 точка в) и став 2 и член 184 точка л) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07 и 7/08), а во врска со член 242 став 2 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 38/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 20.08.2008 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонската Берза АД Скопје број 09-1363/2 од 15.05.2008 година.

2. СЕ НАЛОЖУВА на Македонската Берза АД Скопје во рок од 7 календарски дена од денот на приемот на ова Решение во Тарифникот од точка 1 на ова Решение да ги изврши следните измени:

- во глава 1. Котација на хартии од вредност, еднократниот надоместок за котација од 0,03% од номиналната вредност на вкупно издадените акции да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 10.000 денари и Годишниот надоместок за котација од 120.000 денари да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 50.000 денари;

- во глава 2. Членство во берза, да го избрише делот ослободување од месечна членарина доколку се остварени месечни берзански провизии над 100.000,00 денари, без провизија од блок трансакции;

- во глава 2. Членство во берза, Надоместокот за прием на членство на Македонската берза од 398.000 денари да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 330.000 денари;

- во глава 2. Членство во берза,- во делот месечен надомест за приклучување во БЕСТ системот, еднократната берзанска такса за приклучување во БЕСТ системот од 120.000 денари да ја намали и истата да не изнесува повеќе од 50.000 денари и за секоја работна станица од 22.000 денари да ја намали и истата да не изнесува повеќе од 15.000 денари;

- во глава 2. Членство во берза, во делот месечен надомест за користење на БЕСТ системот, месечниот надомест од 2.400 денари да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 2000 денари за една работна станица; од 1.800 денари да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 1.500 денари за втора работна станица; од 1.200 денари да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 1.000 денари за секоја наредна станица;

- во глава 2. Членство во берза,- во делот Надоместок за користење на Берза-Нет, месечниот надомест од 3.600 денари да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 1.000 денари до 5 корисника по членка;

- во глава 2. Членство во берза - месечниот надоместок за комуникациско поврзување со Централниот депозитар на хартии од вредност преку комуникациската мрежа на Македонска берза од 4.800 денари да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 3.000 денари;

- во глава 2. Членство во берза,- надоместокот за полагање стручен испит за познавање Процедури за тргување на Македонската Берза од 7.200 денари да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 3.000 денари;

- во глава 2. Членство во берза,- месечниот надоместок за користење на набљудувачка станица од страна на членките на Берзата од 1.900 денари да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 1.500 денари;

- во глава 3. Тргување, во делот акции (куповна и продажна страна), надоместокот од 0,42% за трансакција до 1.000.000 денари да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 0,1%, надоместокот од 0,19% за трансакции од 1.000.001-5.000.000 денари да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 0,05% и надоместокот од 0,09% за трансакции со вредност над 5.000.000 денари да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 0,02%;

- во глава 3. Тргување, во делот акции (куповна и продажна страна) да го избрише 50% понискиот надомест доколку членките на Берзата тргуваат како принципал (во свое име и за своја сметка);

- во глава 6. Надоместоци за блок трансакции (куповна и продажна страна), за трансакции во вредност до 20.000.000 денари надоместокот од 0,38% да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 0,25%, за трансакции во вредност од 20.000.001 до 50.000.000 денари надоместокот од 0,24% да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 0,15%, за трансакции во вредност од 50.000.000 до 100.000.000 денари надоместокот од 0,19% да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 0,10% и за трансакции над 100.000.000 денари надоместокот од 0,12% да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 0,075%;

- во глава 7. да ги избрише надоместоците за јавни берзански аукции во делот надоместок за продажба на примарни емисии на хартии од вредност - куповна страна;

- во глава 7. надоместокот за трансакции до 1.000.000 денари од куповна страна модел „на парче,, од 0,42% да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 0,40%;

- во глава 10. еднократниот надоместок за користење на ВЕБ страната на Берзата за објавување на податоци за јавните понуди на хартии од вредност од 3.600 денари + ДДВ да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 3.000 денари+ДДВ по доставување на податоците и објавување на ВЕБ страницата на Берзата;

- во глава 10. месечен надомест за користење на ВЕБ страната на Берзата за објавување на податоци за јавните понуди на хартии од вредност од 1.800 денари + ДДВ да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 1.500 денари+ ДДВ, за секои изминати 30 календарски денови по објавувањето на податоците на ВЕБ страницата на Берзата;

- во глава 10. еднократен надомест за користење на ВЕБ страната на Берзата за објавување на податоци за јавните понуди на хартии од вредност од 12.000 денари +ДДВ да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 10.000 денари + ДДВ, по доставување на понудата за откуп и објавување на ВЕБ страницата на Берзата;

- во глава 10. месечниот надомест за објавување на понуда за откуп од 3.600 денари + ДДВ да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 3.000 денари + ДДВ, за секои изминати 30 календарски денови по објавувањето на податоците на ВЕБ страницата на Берзата;

- во глава 10. месечниот надомест за објавување на податоци од друштвата за управување со фондови од 7.200 денари + ДДВ да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 3.000 денари + ДДВ;

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на берзански информации во делот Берзански информации што се дистрибуираат во реално време, со право на редистрибуција, надоместокот за дистрибуција на берзански информации што се дистрибуираат во реално време со право на редистрибуција наместо да се одредува на договорна основа со заинтересираната страна да го измени и истиот да не изнесува повеќе од 120.000,00 + ДДВ на годишно ниво;

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на берзански информации во делот Берзански информации што се дистрибуираат во реално време, со право на редистрибуција, да го избрише надоместокот за дистрибуција на берзански информации на издавачи што се дистрибуираат во реално време со право на редистрибуција;

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на берзански информации во делот Берзански информации што се дистрибуираат во реално време, без право на редистрибуција, да го избрише месечниот надоместок за дистрибуција на берзански информации што се дистрибуираат во реално време без право на редистрибуција-Ниво 1;

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на берзански информации во делот Берзански информации што се дистрибуираат во реално време, без право на редистрибуција, месечниот надоместок за дистрибуција на берзански информации што се дистрибуираат во реално време без право на редистрибуција - Ниво 1 и Ниво 2 од 18.000 денари + ДДВ да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 5.000 денари + ДДВ;

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на берзански информации во делот Берзански информации што се дистрибуираат во реално време, без право на редистрибуција, месечниот надоместок за дистрибуција на берзански информации што се дистрибуираат во реално време, без право на редистрибуција-Продукт МБ НЕТ од 24.000 денари + ДДВ да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 10.000 денари + ДДВ;

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на берзански информации во делот Берзански информации што се дистрибуираат во реално време, без право на редистрибуција, месечниот надоместок за дистрибуција на берзански информации што се дистрибуираат во реално време, без право на редистрибуција-Продукт БЕСТ НЕТ, за домашни физички/правни лица, претплатата за 30 дена од 2.360 денари + ДДВ да ја намали и истата да не изнесува повеќе од 1.000 денари + ДДВ, претплатата за 90 дена од 6.195 денари + ДДВ да ја намали и истата да не изнесува повеќе од 2.500 денари + ДДВ, претплатата за 180 дена од 10.620 денари + ДДВ да ја намали и истата да не изнесува повеќе од 4.500 денари + ДДВ, претплатата за 360 дена од 17.700 денари + ДДВ да ја намали и истата да не изнесува повеќе од 8.000 денари + ДДВ;

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на берзански информации во делот Берзански информации што се дистрибуираат во реално време, без право на редистрибуција, месечниот надоместок за дистрибуција на берзански информации што се дистрибуираат во реално време, без право на редистрибуција-Продукт БЕСТ НЕТ, за странски физички/правни лица, претплатата за 30 дена од 50 евра да ја намали и истата да не изнесува повеќе од 16 евра, претплатата за 90 дена од 110 евра да ја намали и истата да не изнесува повеќе од 41 евра, претплатата за 180 дена од 180 евра да ја намали и истата да не изнесува повеќе од 74 евра, претплатата за 360 дена од 300 евра да ја намали и истата да не изнесува повеќе од 130 евра;

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на берзански информации во делот Берзански информации што се дистрибуираат со задоцнување од најмалку 10 минути, годишниот надоместок за дистрибуција на берзански информации-Ниво 1 што се дистрибуираат со задоцнување од најмалку 10 минути, со право на редистрибуција од 100.000 денари + ДДВ да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 80.000 денари + ДДВ;

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на берзански информации во делот Други берзански информации, надоместокот за издавање потврда во врска со историски податоци од тргувањето за поединечна хартија од 250 денари + ДДВ да го намали и истиот да не изнесува повеќе од 180 денари + ДДВ;

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на берзански информации во делот Други берзански информации, да го избрише надоместокот за доставување одговор на барање во врска со историски податоци од тргувањето за поединечна хартија;

- во глава 12 Ослободувања по точка 12. 1 да додаде нова точка 12.2 која гласи „Одлука на одборот на директори на Берзата од точка 12.1 се применува по добивање согласност од Комисијата за хартии од вредност“;

- во глава 13 Усогласување на висината на надоместоките со промените во курсот на денарот процентот од 2% да го измени на 5%.

3. Се задолжува Македонска берза АД Скопје по постапувањето по точка 2 од ова решение да достави до Комисијата за хартии од вредност пречистен текст на Тарифникот на Македонска берза АД Скопје.

4. Жалбата изјавена против ова Решение не го одлага неговото извршување.

5. Ова решение влегува во сила со денот на приемот од Македонска берза АД Скопје и истото ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-2018/12 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева Кавракова**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 2323.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за дел од катастарската општина Лозово – Општина Лозово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Лозово, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-12835/1
11 септември 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

2324.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Лозово – Општина Лозово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Лозово, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-12836/1
11 септември 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

2325.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за дел од катастарската Општина Милино – Општина Лозово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Милино, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-12837/1
11 септември 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

2326.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската Општина Милино – Општина Лозово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Милино, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-12838/1
11 септември 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

2327.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за дел од катастарската Општина Градошорци – Општина Василево.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Градошорци, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-12839/1
11 септември 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

2328.

Врз основа на член 160, став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Градошорци – Општина Василево.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Градошорци, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-12840/1
11 септември 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

2329.

Врз основа на член 152, став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за дел од катастарската општина Добрејци – Општина Струмица.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Добрејци, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-12841/1
11 септември 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

2330.

Врз основа на член 160, став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Добрејци – Општина Струмица.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Добрејци, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-12842/1
11 септември 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2331.

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06 и 36/07), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 15.09.2008 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 33,474
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 33,618
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 34,600
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 38,064
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 37,526
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 37,945
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 27,022

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 73,00
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 70,00
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 71,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 64,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 52,50
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 53,00
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 32,535

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	72,50	72,00	71,50
ЕУРОСУПЕР - 95	69,50	69,00	68,50
ЕУРОСУПЕР - 98	70,50	70,00	69,50
ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	63,50	63,00	62,50
Е Л - ЕКСТРА ЛЕСНО	52,00	51,50	51,00
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	52,50	52,00	51,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-2, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-2 важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини - МБ-96 (ПРЕМИУМ) - ЕУРОСУПЕР - 95 - ЕУРОСУПЕР - 98	ден/лит до 0,150 до 0,080 до 0,080
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	ден/лит до 0,030
в) Масло за горење - екстра лесно (ЕЛ) - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,040 до 0,040
г) Мазут - М-2	ден/кг до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - МБ-96 (ПРЕМИУМ) - ЕУРОСУПЕР - 95 - ЕУРОСУПЕР - 98	ден/лит до 24,540 до 21,924 до 21,790
---	--

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV) ден/лит
до 12,443

в) Масло за горење
- екстра лесно (ЕЛ)
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) ден/лит
до 3,226
до 3,230

г) Мазут
- М-2 ден/кг
до 0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л - ЕКСТРА ЛЕСНО	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 2	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 16.09.2008 година.

Бр. 02-1517/1
15 септември 2008 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2332.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува

О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА

1. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство во Гостивар;
2. Четири јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство во Гостивар;
3. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција; и

4. Девет јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.

I. Кандидатите за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство во Гостивар освен условите предвидени во член 44 и член 46 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 111/08), потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку пет години години како јавен обвинител, со потврдени резултати во работата.

II. Кандидатите за избор на јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство во Гостивар освен условите предвидени во член 44 и член 46 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 111/08, потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку пет години години со потврдени резултати на правни работи, по положен правосуден испит.

III. Кандидатот за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и кандидатите за избор на јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција освен условите предвидени во член 44 и член 46 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 111/08, потребно е како посебен услов да исполнуваат работно искуство од најмалку четири години како јавен обвинител со потврдени резултати во работата.

Заинтересираните кандидати пријавите да ги поднесат до Советот на јавните обвинители на Република Македонија бул. „Крсте Мисирков“ бб во рок од 15 дена (од денот на објавувањето во „Сл. весник на РМ“).

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Елена Гошева, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

2333.

Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 62 став 2 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Одлуката за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/2008) Комисијата, како орган на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на ден 11.09.2008 година донесе

О Д Л У К А ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 3 (ТРИ) ОДОБРЕНИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ ОД ТРЕТАТА ГЕНЕРАЦИЈА (3G)

Член 1

Се распишува јавен тендер за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G) според стандардот IMT 2000/UMTS во Република Македонија.

Член 2

Предмет на јавниот тендер е доделување на 3 (три) одобренија за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G) според стандардот IMT2000/UMTS на целата територија на Република Македонија од следните радиофреквенциски опсези:

1. 2x15 MHz: B1 (1935 – 1950 MHz) и B1' (2125 – 2140 MHz) UMTS FDD и
5 MHz: b (1905 – 1910 MHz) UMTS TDD
2. 2x15 MHz: C1 (1950 – 1965 MHz) и C1' (2140 – 2155 MHz) UMTS FDD и
5 MHz: c (1910 – 1915 MHz) UMTS TDD
3. 2x15 MHz: D1 (1965 – 1980 MHz) и D1' (2155 – 2170 MHz) UMTS FDD и
5 MHz: d (1915 – 1920 MHz) UMTS TDD

Член 3

Право на учество на јавниот тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука имаат сите домашни и странски правни и физички лица кои ќе ја подигнат тендерската документација од член 11 на оваа одлука и кои поседуваат или употребуваат јавни мобилни комуникациски мрежи и обезбедуваат јавни мобилни комуникациски услуги.

Член 4

Одобренијата за користење на радиофреквенции што се предмет на овој тендер се издава за време од 10 години со право на продолжување на важноста на одобрението на начин и постапка утврдена во Законот за електронските комуникации.

Член 5

Критериуми за избор на најповолен понудувач за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука се:

- а) Висината на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции (ќе се вреднува со 4 поени)
- б) Цени за големопродажни услуги и тоа:
 - Цени за мобилни услуги (ќе се вреднува со 18 поени)
 - Цени за фиксни мобилни услуги (Wireless Local Loop) (ќе се вреднува со 18 поени)
 - Цени за Интернет (ќе се вреднува со 18 поени)

- в) Цени за услуги за граѓани и тоа:
- Цени за мобилни услуги (ќе се вреднува со 14 поени)
 - Цени за фиксни мобилни услуги (ќе се вреднува со 14 поени)
 - Цени за Интернет (ќе се вреднува со 14 поени)

Член 6

Понудувачот треба да даде писмена изјава дека ќе започне со работа во рок од шест месеци од денот на добивање на одобрението за користење на радиофреквенции, дека во рок од една година од денот на добивање на одобрението за користење на радиофреквенции ќе обезбеди 50% покриеност, а во рок од три години од денот на добивање на одобрението за користење на радиофреквенции ќе обезбеди уште 30% покриеност, односно 80% покриеност на населението на Република Македонија.

Член 7

(1) Најнискиот почетен износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука изнесува 10.000.000 евра.

(2) Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во износ од 10% од висината на понудениот износ на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука.

Член 8

Понудувачот има право да поднесе една понуда за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука.

Член 9

(1) Рокот за доставување на понудите е 60 дена од денот на објавување на јавниот тендер во „Службен весник на Република Македонија“.

(2) Понудата и придружната документација треба да се достават во еден оригинален примерок во писмена форма на македонски јазик, а техничките термини можат да бидат на англиски јазик, потпишани и заверени од одговорното лице на понудувачот.

(3) Понудата треба да се достави во затворен коверт во кој треба да се стават два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "ПОНУДА", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "ДОКУМЕНТАЦИЈА".

(4) На предната страна на ковертот на горниот лев агол треба да биде испечатен текст "НЕ ОТВОРАЈ" и бројот кој се однесува на тендерот, а во средината на ковертот адреса на која треба да се достави понудата.

Член 10

(1) Јавното отворање на понудите ќе се изврши во просториите на Агенцијата за електронски комуникации на 13.11.2008 година во 11:00 часот.

(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, треба да и предадат на Комисијата за спроведување на јавниот тендер писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

Член 11

Заинтересираните страни можат да ја добијат тендерската документација по уплата на износ од 500 (петстотини) евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на една од сметките на Агенцијата за електронски комуникации во Тутунска банка-Скопје или во Комерцијална банка-Скопје, а истата ќе може да се подигне во архивата на Агенцијата за електронски комуникации секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот, почнувајќи од 19.09.2008 година.

Член 12

(1) Лице за контакт од кои заинтересираните страни можат да добијат дополнителни информации исклучиво во писмена форма преку електронска пошта, е Миле Вељанов, е-маил: mile.veljanov@aec.mk.

(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот тендер, ќе бидат објавувани анонимно на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса www.aec.mk

Член 13

Потребната придружна документација ќе биде поблиску специфицирана во тендерската документација.

Член 14

Понудувачите ќе бидат известени за донесената одлука по јавниот тендер во рок од 7 дена од нејзиното донесување.

Член 16

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-198/1 Агенција за електронски комуникации
11 септември 2008 година Комисија
Скопје Претседател,

Софче Јовановска, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008116